



**И натаму на тероризмот му се пристапува на чуден, нетранспарентен и двоен начин.**

**Веројатно сè уште е потребен како облик за остварување на дневно-политички, стратешки или воени цели. Се потхрануваа и се финансираа групации, кои денес излегуваат од контрола.**

**Шпанија е првата европска земја која плати висока цена, потоа на ред дојде и Велика Британија. Но, Западот сè уште не се свестува. Уште колку невини цивилни жртви треба да паднат во европските метрополи за да може западната хемисфера да ја сфати големата балканска грешка.**



# БЕЛА АЛ КАИДА СО БАЛКАНСКИ МУСЛИМАНИ!



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

**Е**вропа стравуваше од навлегувањето на исламот уште пред неколку векови. На пример, австро-унгарската монархија се штитеше на тој начин што на јужните периферии на континентот на Србите им ја даде улогата на безбедносен чувар. Интересен е фактот дека денес Србите се исчистени од тие краишта - Косово, Санџак, Јужна Србија... Босна стана муслиманска др-

која минува од Јужна Бугарија, претежно населена со муслиманско население. Тоа, пак, претежно има бугарски имиња поради притисокот на бугарската држава да се врши промена на личниот идентитет и наклонетоста кон атеизам. Овој пат поминува и преку кумановскиот регион во Македонија и доаѓа до центарот кој се наоѓа во Прешево. Всушност, зелената трансверзала е пат кој поаѓа од

**Г**лавната трансверзала е т.н. албанска врска. Преку Албанија, Македонија и Косово, каде што практично граници и не постојат за екстремните групи, оваа маршрута доаѓа до централна Босна и оттаму кон Европа.

**К**арактеристична е и зелената трансверзала, позната како правец "Зетра", која минува од Јужна Бугарија, претежно населена со муслиманско население. Овој пат поминува и преку кумановскиот регион во Македонија и доаѓа до центарот кој се наоѓа во Прешево. Всушност, "зелената трансверзала" е пат кој поаѓа од Турција, а завршува во Босна.

жава, а Косово е сè подалеку од српството. Западниот дел на Македонија е сè помалку македонски. Со тоа, главните патишта за пренос и трансфер на дрога, оружје и бело робје се проодни и меѓусебно поврзани. На Балканот постојат неколку трансверзали кои се креираат од страна на исламски фундаменталистички организации. Главната трансверзала е т.н. албанска врска. Преку Албанија, Македонија и Косово, каде што практично граници и не постојат за екстремните групи, оваа маршрута доаѓа до централна Босна и оттаму кон Европа.

Турција, а завршува во Босна. Тоа е мошне важна копнена врска, која муслиманите со децении се обидуваат да ја населат, со цел да навлезат во Европа. Многумина аналитичари оценуваат дека на Албанците им е мошне важно да владеат со кумановско-липковскиот регион и со Прешевската долина, а на муслиманите со Санџак до границите со Босна, со што би се зачувала и енклавата Горажде. Критична точка на целиот овој регион е северот на Косово, пред сè, Косовска Митровица каде што пречат Србите. Оттука, јасна е заложбата на

Дел од тој пат води и преку Скадарското Езеро кон северот на Црна Гора или кон Рожај и Рашката област до Босна.

## КОПНЕНИ ВРСКИ

Карактеристична е и зелената трансверзала, позната како правец "Зетра",

косовските власти зошто толку се инсистира на овој дел од протекторатот. За навлегувањето на исламскиот фундаментализам кон Европа Косово има посебно значење, бидејќи без него, а и без Рашката област т.е. Санџак, би се прекинале овие две трансверзали. Карактеристичен е и т.н. Дубровнички пат, кој поретко се користи. Станува збор за маршрута која оди преку Дубровник и



### **КАМЕЛЕОНСКАТА ТАКТИКА ЗА БАЛКАНСКАТА ГРЕШКА ЌЕ ИМ СЕ ВРАТИ НА ТАКТИЧАРИТЕ!**

И Американците веќе се свесни дека профилот на терористите мора да биде поинаков, дека нивниот изглед повеќе не смее да се гледа од аспект на арапската физиономија, туку дека денес екстремист може да биде и лице со бела кожа, сина коса, што би се рекло со шведски изглед. Ал Каида е свесна дека босанските, чеченските и западноевропските муслимани можат да постигнат многу повеќе отколку терористите од Иран или Авганистан. Во последно време особено внимание им се посветува на жените кај муслиманите кои, исто така, се обучуваат за изведување диверзантски дејствија. Ако се има предвид кој сè учествуваше во терористичките напади во Европа по 11 септември 2001 година, тогаш ќе стане јасно дека тактиката на мрежата на Бин Ладен е драстично променета. Екстремистите од белата раса ги заменуваат оние од арапските земји поради својата незабележителност. Најпогодни за таа цел се Албанците и босанските муслимани. Ова го тврдат западни дипломатски и разузнавачки експерти. Нападите во европските метрополи се само увертира во она што е крајна цел - физичко уништување на американската држава, нејзино материјално осиромашување што, пак, би довело до драстично намалување на моќта на модерната геополитичка империја.

граничниот премин Дебел брег, преку која наводно се врши трговски шверц меѓу Република Српска и Хрватска, но тоа е само изговорот за пренос на фундаментализмот низ овој регион.

Следува риечката врска која се користи само во случаи на добро обезбедена логистичка поддршка во Хрватска за директно префрлање во Европа. Кој од овие патишта ќе се користи зависи од годишните времиња, како и од метеоролошките услови, бидејќи многу патни правци низ балканскиот регион остануваат непроодни во зимски услови. За терористичките дејствувања од посебно значење е да постои сигурна територијална врска со муслиманското население на тие места за да може да се овозможи префрлање на луѓе на кратки дестинации без документи, лица по кои е распишана потерница, како и потенцијални терористи самоубијци. На етнички исчистените подрачја веќе можат, без

никаков проблем и без ризик, да се организираат центри за обука и собирање, каде терористите се обучуваат во ракување со експлозив, експлозивни средства, оружје и други диверзантски вештини. Центрите ги контролираат разни терористички формации во спрега со политичките раководства и милитантните исламски верски организации. Ова верско, политичко и воено организирање е во рамките на идеологијата на високите национално-верски цели. Во овие центри на Балканот се регрутира, се создава и се организира т.н. "Бела Ал Каида", која поради својот европски изглед треба да биде носител на логистичката поддршка за изведување терористички акции. Белата Ал Каида треба да ги искористи веќе трасираните патишта за пренос на дрога и за шверц со оружје, за да не можат да бидат откриени од страна на безбедносните служби на западните земји.

Моментно во овие центри се наоѓаат околу 500 вахабити, припадници на познатата фундаменталистичка струја. Ал Каида сака да ги искористи белите муслимани на Балканот, пред сè, оние кои се занимаваат со шверц на дрога и со ситен криминал. Тие се продаваат за мали суми, незабележливи се за западните европски служби и со нив побрзо се доаѓа до целта отколку со арапските фанатици, кои лесно се препознатливи. Со децении овие патишта поминувале низ Хрватска и Словенија, па затоа на тие рути е изградена и соодветна логистичка поддршка. Ако на тоа се додадат и неколкудецениските добри врски на Албанците со Словенците и со Хрватите во бизнисот со наркотици, тогаш лесно може да се претпостави како тие патишта функционираат. Кај високите членови на Ал Каида важи правилото кое често им се повторува на новите борци, а кое гласи - штом ќе стигнеш до Босна исто како да си пристигнал во централна Европа.

## **БУМЕРАНГ**

Денес од тероризмот најмногу се зафатени истите оние европски земји кои изминативе две децении го подгреваа на овие простори. Добро е познато дека германските служби почнаа со диверзантска и со терористичка обука на лажни албански азиланти уште во 1990 година, па потоа имаа и свои тимови за инструкции во Албанија. Американските служби ги обучуваа Хрватите, па потоа и муслиманите во Босна и на крај Албанците на Косово. Во таа валкана работа активни беа и многу Британци, Турци, Австријци и Унгарци. Во меѓувреме, за време на југословенските војни на теренот активни беа стотина агенции со пензионирани генерали, офицери, воени и разузнавачки инструктори. Зошто се спроведуваа тие обуки и против кого, сè уште останува нејасно. Или, пак, е премногу јасно. Нејсе.

Неодамна во Вашингтон се појави анализата на директорот на Институтот за меѓународни стратешки студии, Грегор Копли, според која една од вкупно шеснаесетте тајни служби на САД, на северот на Албанија се обидува и натаму да обучува радикални формации, кои потоа има намера да ги уфрла на подрачјата на Косово и на Санџак. За кратко време анализата беше заборавена. Директорот на Институтот поседува и докази за поврзаноста на албанските екстремни формации со ограници на Ал Каида. Во анализата, исто така, е наведено дека САД, Германија и Турција ги вооружуваат албанските герилски ветувајќи им независност на Косово. За ова пишуваа и многу угледни воени стручњаци и експерти. Нејасно е само зошто Западот ги стимулира овие дејства




**Н**ападите на Њујорк и на Вашингтон се своевидна генерална проба за она што треба да следува. Терористичките мрежи знаат дека Америка не се уништува само со уривање на две згради. Прашањето е како да удрат во срцето на американското општество - нуклеарните центри, постројките со атомско оружје, големите мостови... Сè поизвесна тактика на екстремните елементи е и масовното уништување на жива сила, како што беше обидот во Лондон за уривање на десеттина патнички авиони. Методите се променија. Белите бомбаши ги заменија црните. Што ќе промени Западот во таа игра останува енигма!

ако се знае дека негов планетарен непријател е токму Ал Каида. Ако независно Косово е опасност за Европа по прашањето на ширењето на тероризмот, зошто Вашингтон и Брисел го туркаат проектот за нова држава на Балканот. Иако сè се знае, официјалната политика на САД и на европските земји останува непроменета како да се заложници на нечи интереси. Или, пак, имаат некој сопствен интерес од таквиот развој на односите. Сè е некоја заткулисна игра.

На тероризмот и натаму му се прис-

тапува на чуден, нетранспарентен и двоен начин. Веројатно сè уште е потребен како облик за остварување на дневно-политички, стратешки или воени цели. Се потхрануваа и се финансираа групации кои денес им излегуваат од контрола. Шпанија е првата европска земја која плати висока цена, потоа на ред дојде и Велика Британија. Но, Западот сè уште не се свестува. Уште колку невини цивилини жртви треба да паднат во европските метрополи за да може западната хемисфера да ја сфати големата

балканска грешка. Креацијата на денешниот Балкан ќе биде пораз за големите демократии. Балканскиот мозаик допрва ќе станува јасен. Во него се вгнездија античовечки и антидемократски елементи, кои полека но сигурно ќе спроведуваат нови проекти за исламизирање на европскиот континент. Всушност, вториот човек на Ал Каида, Ајман ал Завахири, тоа го навести со зборовите - цихадот ќе трае сè додека муслиманската вера не завладее од Ирак до Шпанија. Ќе го доживее ли Европа долгоочекуваниот бумеранг?



THE BASHI-RAZOUK'S FORCES

Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мапи во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.

Воената историја на Македонија се одвивала на секој дел на територијата на Македонија, на неа војувале речиси сите соседни држави и војските на големите сили. Книгата е со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 поимни, речник на помалку познати поими од терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци  
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци  
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Буџакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци  
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци  
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје